

1.	Наслов на наставниот предмет	БИОХЕМИЈА 2		
2.	Код	МЕД-221		
3.	Студиска програма	Општа медицина		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Скопје, Катедра по биохемија и клиничка биохемија		
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус		
6.	Академска година/семестар	Втора/IV	Број на кредити според ЕКТС	
8.	Наставник	Раководител на Катедрата Проф. Јасна Богданска *Наставата ја изведуваат сите членови на Катедрата		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Потпис Биохемија 1		
10.	<p>Цели на предметната програма: Главната цел е студентите да се здобијат со основни познавања за метаболизмот, општите принципи на претворбата на интермедиерите и конверзијата на енергијата, вклучувајќи ги и процесите кои учествуваат во регулатијата на метаболизмот, да се здобијат со познавања за интегрираниот метаболизам, да ги поврзат метаболичките процеси со функцијата на пооделни органи како и да ги поврзат промените во метаболизмот со најчестите заболувања.</p> <p><i>Знаење и разбирање:</i> По завршување на предметната програма студентите:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ќе можат да ги објаснат главните карактеристики на метаболизмот на протеините, јаглеидратите, мастите и хетеромакромолекулите и ќе умееат да ги поврзат интермедиерите на метаболизмот во интегрираните патишта на метаболизмот и во конверзијата на енергијата во клетката, ке можат да го објаснат значењето на кетонските тела, како и поважните ензимопатии. ▪ Ќе умееат да изведат лабораториски постапки за аплицирање и интерпретирање на стекнатото теоретско знаење како што се определување крајните метаболни продукти на деградацијата на протеините, определување на концентрацијата на глукозата и гликогенот; ќе можат да ја определат концентрацијата на антиоксидативните ензими и да изведат заклучок за биолошките оксидации. ▪ Ќе можат да ги изведат и објаснат сопствените резултати од определување на ацидобазната рамнотежа, електролитите на крвната плазма и концентрацијата на железо и истите да ги применат во изведување на заклучок за работата и функцијата на поедини системи. ▪ Ќе можат да го интегрираат знаењето стекнато во предметот Биохемија 1 со главните сознанија за метаболизмот и интегрираниот метаболизам и поврзување на истиот со структурата на пооделните молекули и функцијата на определени ткива и органи. ▪ Ќе знаат да бараат и да евалуираат литературни податоци од медицинска биохемија и од истите да изведуваат заклучоци; да решаваат одредени проблеми применувајќи го стекнатото знаење. 			

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ќе ги презентираат сопствените лабораториски резултати, како и собраните податоци од публикации од областа на медицинската биохемија во пишана и усна форма. ▪ Ќе можат да ги и да умеат да ги бранат, развијат и анализираат сопствените, но и презентирани резултати на колегите/шките и истите да ги поврзат со определени патолошки состојби и болести. ▪ Да ги почитуваат етичките и сигурносните начела во биохемиската работата. <p><i>Вештини и знаења:</i></p> <p>По завршување на предметот Биохемија 2 студентите ќе можат:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Да го прошират и продлабочат стекнатото теоретското знаење во Биохемија 1 и да го применат стекнатото теоретското знаење во лаборариската работа; ▪ Да го поврзат теоретското и практичното знаење со биохемиските основи на физиолошките функции на пооделни органи и системи, како и биохемиските основи на определени метаболни заболувања. <p><i>Способност за проценка и донесување на ставови</i></p> <p>По завршување на предметот Биохемија 2 студентите ќе можат:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Да го имплементираат пристапот на анализа во своето учење.
11.	<p>Содржина на предметната програма:</p> <p>Теоретска настава:</p> <p>Метаболизам:</p> <p>Метаболизам на амино киселини и протеини; Метаболизам на нуклеински киселини; Метаболизам на хемоглобин; Метаболизам на липиди; Метаболизам на јаглеидрати; Циклус на лимунска киселина; Биолошки оксидации; Интеррелација на метаболичките патишта.</p> <p>Посебни теми: Биохемиски основи на некои органи. Слободни радикали, Ксенобиотици; Биохемија на црн дроб. Метаболизам на вода и минерали; Ацидо-базна рамнотежа; Биохемија на бubrezi. Биохемија на телесни течности. Биохемија на нервно ткиво.</p> <p>Практична настава:</p> <p>Непротеински азотни соединенија; Определување на концентрацијата на вкупен холестерол, HDL и LDL холестерол и триацилглицероли во serum; Определување на концентрацијата на гликоген; Определување на активноста на антиоксидативни ензими; Определување на активноста на ACT/АЛТ; Електролити на крвната плазма; Квалитативна и квантитативна анализа на биохемиските параметри на урината.</p>

12.	Методи на учење Натавна активност: Теоретски предавања по Биохемија 2, семинари, лабораториска работа, усмерено индивидуално домашно учење, консултации. Активности на студентот: Посета на предавања, практицирање на вештини преку самостојна лабораториска работа, домашни задачи, пишување на семинарски труд, совладување на техники за конструктивна критика и анализа на туѓа активност, презентирање на свој труд или наставна материја, совладување на техника за сумирање и концизно исказување.			
13.	Вкупен расположив фонд на време			часови
14.	Распределба на расположивото време			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Теоретска настава: Предавања, семинари, групно-истражувачка работа	35 часови теоретска настава
		15.2.	Лабораториски вежби, анализа на лабораториски наоди, групни семинарски задачи.	39 часови 6 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Пракса-лабораториска работа- незадолжително	
		16.2.	Самостојни задачи	
		16.3.	Домашно учење	75 часови
Начин на оценување				
17. 1	Тестови Континуирани проверки 1:	МИН.-МАКС. Колоквиум 1: 12 – 20		
17. 2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена / усна)	МИН.-МАКС 1 - 5		
17. 3	Активно учество	МИН.-МАКС. Теоретска настава 1 - 3 Практична настава* 10 – 12 *Студентот/тката има право на отсуство само од две вежби. Самостојно изведување на лабораториските задачи, пресметување на резултатите и впишување на истите во лабораторискиот дневник во форма на лабораториски извештај кој мора да биде пополнет према зададените инструкции и истиот мора да биде одобрен од страна на асистентот/професорот.		
17. 4	Завршен испит: Писмен дел (тест од практичната настава) Усмен дел* *Интегративно знаење од целиот материјал од	МИН – МАКС Тест од практичната настава: 9 – 15 Усмен дел: 27 – 45		

		теоретската и од практичната настава со посебен акцент кон метаболизмот.																
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	До 59 бодови	5 (пет) Ф															
		Од 60 – 68 бодови	6 (шест) Е															
		Од 69-76 бодови	7 (седум) Д															
		Од 77-84 бодови	8 (осум) Ц															
		Од 85 бодови до 92 бодови	9 (девет) Б															
		Од 93 бодови до 100 бодови	10 (десет) А															
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<p>Условувачки критериуми:</p> <p>За да добие потпис во индекс студентот/тката е потребно да добие минимум бодови од посетеност на теоретската настава (1 бод), практичната настава (види фуснота во поглавјето 17.3) и семинарите (1 бод).</p> <p>2. За да пристапи на завршен испит студентот/тката треба да ја положи предвидената континуирана проверка (60% од вкупниот број на бодови на тестот).</p> <p>3. Практичниот испит е независен од континуираните проверки и се смета за положен до колку студентот/тката има освоено 60% од вкупниот предвиден број на бодови.</p> <p>4. За да пристапи кон усмен испит, студентот/тката мора претходно да ги положи континуираната проверка и практичното.</p> <p>5. Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности.</p>																
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски																
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студентска анонимна евалуација за изведената настава по секоја методска единица и анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата.																
22.	22.1.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Задолжителна литература</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Наслов</th> <th>Автор</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Биохемија</td> <td>Слобода Џекова – Стојкова и сор.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Харперова илустрирана биохемија</td> <td>Роберт К. Мареј и др.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ленинцер Принципи на биохемијата</td> <td>Дејвид Нелсон и Мајкл Кокс</td> </tr> </tbody> </table>		Задолжителна литература				Наслов	Автор		Биохемија	Слобода Џекова – Стојкова и сор.		Харперова илустрирана биохемија	Роберт К. Мареј и др.		Ленинцер Принципи на биохемијата	Дејвид Нелсон и Мајкл Кокс
Задолжителна литература																		
	Наслов	Автор																
	Биохемија	Слобода Џекова – Стојкова и сор.																
	Харперова илустрирана биохемија	Роберт К. Мареј и др.																
	Ленинцер Принципи на биохемијата	Дејвид Нелсон и Мајкл Кокс																
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Карлсонс Биохемија и Патобиохемија</td> <td>Детлеф Денке, и др.</td> </tr> </table>			Карлсонс Биохемија и Патобиохемија	Детлеф Денке, и др.														
	Карлсонс Биохемија и Патобиохемија	Детлеф Денке, и др.																

		<p>Практикум за вежби по медицинска биохемија за студентите по општа медицина</p>	<p>Алабаковска Соња, Богданска Јасна, Босилкова Гордана, Геракаровска Марија, Ефремова Аарон Снежана, Кавракова Јулијана, Корнети Петраки, Костовска Ирена, Крстевска Марија, Лабудовиќ Даница, Тешеска Трајковска Катерина, Цековска Светлана</p>
--	--	---	--